



# ПОПИСОТ ЗАВРШИ



Со пописот треба да се обезбедат прецизни и точни податоци за состојбите во аграрот. Опфатени се и индивидуалните земјоделски стопанства, домаќинствата кои поседуваат шума или рибник, деловните субјекти од секторите земјоделство, лов и шумарство, како и деловните субјекти кои не спаѓаат во овие сектори, но вршат такви активности (земјоделските училишта и казнено-поправните домови), во вкупно 41 пописен реон. Деловните субјекти се попишуваат по поштенски пат, а индивидуалните земјоделски стопанства и домаќинствата непосредно, со интервјуирање.

Со пописот, како што беше предвидено, по принципот "од врата до врата" се евидентираа сите домаќинства, но ќе бидат попишани само оние кои ги исполнуваат условите за индивидуално земјоделско стопанство (да користат 1.000 или повеќе метри квадратни земјоделска површина, помалку од 1.000 метри квадратни или воопшто да не користат земјоделско земјиште, но да поседуваат одреден минимален број добиток, живина или пчелни семејства), објаснуваат во Заводот за статистика.

Опфатени беа и домаќинствата кои не ги исполнуваат овие услови, но на кои земјоделското производство им е единствен извор на приход.

**М**инатиот петок заврши официјалниот рок за спроведување на пописните активности на земјоделството во земјава. Засега, од Заводот за статистика не можеа да прецизираат точно колкав процент домаќинства се попишани. По прибирањето на пописните материјали, деновиве се врши и постпописно истражување, кое ќе се спроведе со повторна посета и попишување на домаќинствата, индивидуалните земјоделски стопанства или домаќинствата кои поседуваат шума или рибник, во случајно избрани 50 пописни кругови.

Основна цел на постпописното истражување е преку независно испитување на мал дел од пописните кругови да се даде оценка за сигурноста на по-

датоците од пописот. Се очекува со него да бидат опфатени околу два отсто од вкупниот број индивидуални земјоделски стопанства.

### РЕАЛНА СЛИКА

Од Државниот завод за статистика (ДЗС) велат дека добиените податоци од постпописното истражување ќе се споредат со податоците од пописот на земјоделството за да се добие најреална и најточна слика за состојбата во земјоделството. Притоа, особено внимание ќе се посвети на статистичкото оценување на разликите меѓу резултатите од пописот и од постпописното истражување. Пописот на земјодел-



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

# ТИКА ГО СПРОВЕДЕ АНКЕТИРАЊЕТО НА

Пописот на земјоделството кој го спроведува Државниот завод за статистика од 1 до 15 јуни е трет по Втората светска војна, односно прв по околу 40 години. За негово ефикасно реализирање се ангажирани повеќе од 6.000 попишувачи во вкупно 41 реон на државата. Генерално, цел на пописот е да се дефинира земјоделското земјиште кое се користи во Македонија, односно дека податоците добиени од него во никој случај нема да бидат злоупотребени. Корисници на податоци од пописот ќе бидат Владата, министерствата, научно-истражувачките институции и земјоделците. Од добиените бројки никој нема да биде оштетен, а тие ќе дадат придонес за користењето пари од европските фондови.

верени на повеќе начини.

"Државниот завод за статистика не се согласува со паушалните оценки изнесени во јавноста дека постои сомневање во исправноста на статистичките податоци кои ќе се добијат од пописот. Тие ќе се проверат на повеќе начини. Методологијата на пописот вклучува 'филтер прашања' за да нема невистинити одговори, а по завршувањето на пописот ќе биде спроведено и постпописно истражување во случајно избрани домаќинства", објасни Мира Тодорова од ДЗС.

Според Законот за даноци на имот, данокот на земјоделското земјиште е од 0,10 до 0,20 отсто, а за земјиште кое не се користи за земјоделско производство може да се зголеми од три до пет пати, во зависност од одлуката на советот на општината во која имотот се наоѓа. Со овој попис треба да се дефинира колку од земјоделското земјиште

пушташе попишувачите бидејќи струваа од данокот на земјоделско земјиште. Заводот за статистика гарантира тајност на податоците на земјоделците. Даночните служби имаат свои бази на податоци. Податоците од овој попис ќе се користат за научно-истражувачка работа, за макро и за микропланирање, објаснуваат од Државниот завод за статистика.

"Заклучно со 10 јуни беа попишани 344.056 домаќинства, односно повеќе од 60 отсто од вкупниот број. Како што се предвидувше, пописот заврши во планираниот рок, а од 16 до 20 јуни почна спроведувањето на постпописното истражување заради проверка на добиените податоци и опфатот на индивидуалните земјоделски стопанства", истакна Мира Тодорова, раководител на Секторот за дисеминација во ДЗС.

Таа демантираше дека е сомнителна исправноста на статистичките податоци

## - ПОДАТОЦИТЕ НА "ТАПЕТ"

Државниот завод за статистика самостојно го подготви пописот на земјоделството, а методологијата која се применуваше е изготвена во согласност со стандардите на Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО). Притоа се испочитувани и правилата на ЕУРОСТАТ.

Во согласност со европските искуства се препорачува пописот на земјоделството да се врши на секои десет години, како и пописот на населението. Најдобро е, велат во Државниот завод за статистика, пописот да се спроведува една година по пописот на населението.

ството и постпописното истражување имаат цел да се дефинира површината на земјоделското земјиште кое се користи во Македонија. Тие отворено демантираа дека е можно исправноста на статистичките податоци од пописот да бидат сомнителни, а податоците кои ќе се приберат со овој попис ќе бидат про-

навистина се користи, а упатените велат дека тоа е она што ги плаши сопствениците. Пописот почна на 1 јуни и на почетокот наиде на тешкотии, односно лош прием кај граѓаните поради лошата информираност за употребата на добиените податоци. Поради оваа дилема, многу граѓани им даваа неточни податоци на попишувачите или воопшто не ги примаа во своите домови. По првичните проблеми во пописот, според одговорните во Статистика, тој продолжи со нормален тек.

### БЕЗ ПРОБЛЕМИ

Податоците од пописот на земјоделството нема да бидат злоупотребени за товарење на граѓаните со нови даноци, уверуваат од Државниот завод за статистика. По првичните проблеми во пописот, според одговорните во Статистика, тој продолжи, до крај се спроведе во нормален тек и заврши како што беше проектирано.

Првите два дена населението не ги

од пописот, податоците кои ќе се приберат со овој попис ќе бидат проверени на повеќе начини, а и при самото дизајнирање на прашалниците се водело сметка за логичката поврзаност на прашањата. Според неа, постпописното истражување ќе се спроведе со повторна посета и попишување на домаќинствата, индивидуалните земјоделски стопанства или домаќинствата кои поседуваат шума или рибник, во случајно избрани 50 пописни круга. Основна цел на ова истражување е преку независно, повторно испитување на мал дел од пописните кругови да се даде оценка за сигурноста на податоците од пописот. Се очекува со него да бидат опфатени околу два отсто од вкупниот број индивидуални земјоделски стопанства. Добиеените податоци од постпописното истражување, како што вели Тодорова, ќе се споредат со податоците од пописот на земјоделството. Притоа, особено внимание ќе му се посвети на статистичкото оценување на разликите меѓу резултатите од пописот и од постпописното истражување.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА 075 14 14 42 20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина\*: SON помн Толкувањето го добиваш веднаш.

\*со празно место како во примерот